

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 103

6 август 2017, недела

година LXXIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|  | Стр. |  | Стр. |
|--|------|--|------|
| 2005. <b>Решение</b> за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје..... | 2    | 2009. <b>Одлука</b> за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Министерство за економија.....   | 4    |
| 2006. <b>Одлука</b> за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....   | 2    | 2010. <b>Решение</b> за изменување и дополнување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....   | 4    |
| 2007. <b>Одлука</b> за зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Македонија.....     | 3    | 2011. <b>Одлука</b> за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива - трговија со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)..... | 5    |
| 2008. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....   | 3    | <b>Огласен дел</b> .....   | 1-24 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2005.

Врз основа на членовите 12 став (1) и 16 став (1) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и 67/17), претседателот на Собранието на Република Македонија на 6 август 2017 година донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ  
НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ  
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ  
НА ОПШТИНИТЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ГРАДОТ СКОПЈЕ**

#### I

Се распишуваат избори за членови на советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје.

#### II

Изборите ќе се одржат на 15 октомври 2017 година.

#### III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

#### IV

Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, за Градот Скопје Изборната комисија на Градот Скопје и избирачките одбори.

#### V

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2482/1  
6 август 2017 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2006.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗ-  
РАБОТКА НА ОДЛИКУВАЊА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Со оваа одлука се овластува Друштвото за производство, промет и услуги АВЕРС КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје за изработка на ордени и медали и тоа:

а) Ордени на Република Македонија:

- Орден на Република Македонија,
- Орден „8 Септември“,
- Орден „Илинден -1903 година“,
- Орден за заслуги за Македонија и
- Орден за воени заслуги.

б) Медали на Република Македонија:

- Медал за заслуги за Македонија и
- Медал за храброст.

#### Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2006).

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2700/1  
31 јули 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.

**2007.**

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 5 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/93), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКА БАНКА СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКЦИИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се запишуваат 114 дополнителни акции од страна на Република Македонија во износ од 825.143,40 УСД кои претставуваат 6% од вкупниот износ на акциите кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.613 „2010 Општо зголемување на капиталот“.

2. Се овластува д-р Драган Тевдовски, министер за финансии и гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, да го потпише инструментот за запишување на акциите кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, пред уплатата на износот на дополнителните акции од точка 1 на оваа одлука.

3. Министерот за правда ќе издаде правно мислење, со кое ќе ја потврди авторизацијата за запишување на дополнителен капитал во Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој –

Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.176/16.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3374/1  
31 јули 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**2008.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2017 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило со следните карактеристики:

- Марка Опел, тип Астра, со регистарска ознака SK – 9361 – AL. број на шасија W0L0AHL4898018512, број на мотор Z16XER20MV1829, година на производство 2008 година, работна зафатнина на моторот 1598 cm<sup>3</sup>, сила на моторот 085,000 kw, боја на каросерија – БЕЛА/01.

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест на Државната изборна комисија за период од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 3**

Министерот за внатрешни работи склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3840/1                      Претседател на Владата  
31 јули 2017 година            на Република Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**2009.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.7.2017 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на следната движна ствар:

1. Патничко моторно возило:
  - марка: шкода
  - модел: октавиа
  - сила на мотор: 77 kw
  - работна зафатнина на моторот: 1598 cm<sup>3</sup>
  - број на шасија: ТМВАG6NE1E0074963
  - број на мотор: CLH B24124
  - регистарска ознака: SK-6829-AE
  - боја на шасија: металик сребрена/2A
  - година на производство: 2013.

## Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надомест на Министерството за економија за период од четири години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за економија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4156/1                      Претседател на Владата  
31 јули 2017 година            на Република Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**2010.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 2 став 1 од Одлуката за образување Национална комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2017 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ**

1. Во Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/15 и 163/16), во точка 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- м-р Магдалена Несторовска-државен секретар во Министерството за внатрешни работи-претседател;“

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- Лидија Петрова - Мојсовска од Министерството за внатрешни работи - национално контакт лице;“

Алинејата 4 се менува и гласи:

„- Душко Иванов од Министерството за внатрешни работи - член;“

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- Горанчо Накевски од Министерството за внатрешни работи - член;“

Алинејата 10 се менува и гласи:

„- Кире Стојчески од Министерството за внатрешни работи - член;“

По алинејата 12 се додава нова алинеја 13 која гласи:

„- Арсим Елези од Министерството за внатрешни работи – член;“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3184/1                      Претседател на Владата  
31 јули 2017 година            на Република Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2011.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ- ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА - ТРГОВИЈА СО ЕКСТРАЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1)

1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), издадена со Одлука Уп1 Бр. 07-17/10 од 01.11.2010 година на Друштвото за производство, трговија и транспорт ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО експорт-импорт с.Богородица-Гевгелија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/10), се менува по службена должност.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за

домаќинство (ЕЛ-1), се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-17/10

21 јули 2017 година  
Скопје

Претседател  
**Димитар Петров, с.р.**

Прилог 1

### Л И Ц Е Н Ц А

#### ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕК- СТРАЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1)

##### 1. Име и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и транспорт ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО експорт-импорт с.Богородица-Гевгелија, со седиште на ул.Граничен премин Богородица, с.Богородица, Гевгелија, Република Македонија.

##### 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1).

##### 3. Датум на издавање на лиценцата:

1 ноември 2010 година

##### 4. Период на важење на лиценцата:

10 години

##### 5. Датум до кога важи лиценцата:

1 ноември 2020 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**

НД - 17.03.1/10.2/17

**7. Број на деловниот субјект – 5880998****8. Единствен даночен број – 4006004116650****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.

**10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите**

За вршење на енергетската дејност ќе се користи 1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 100 м<sup>3</sup>, кои ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО го има земено под закуп од Друштвото за производство, трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци, а е лоцирано на Регионалниот пат Гевгелија-Богданци, месност Трка;

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) на големо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира нафтениот дериват, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафтени деривати на големо.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

**12. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт;

- обезбеди нафтени деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.

**13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

#### **14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), во текот на извештајната година;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;

3. преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- заштита при работа,

- обука и стручно совршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;

4. извршување на програмата за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

8. бизнис план за тековната година.

#### **15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

#### **16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **17. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017103